



Адреса: "Широк Сокак" 60; 7000 Битола; Македонија  
Лиценца – "А" категорија; тел: 047/228 185; 075/416 177



## ПРАГА – КАРЛОВИ ВАРИ – ДРЕЗДЕН – ВИЕНА

### 1 ден (петок – 26.04.2019): БИТОЛА

Состанок на групата на паркингот пред спортската сала „Младост“ во 07:30 часот. Поаѓање за Чешка во 08:00 часот. Патот води преку Скопје, Ниш, Белград, Будимпешта, Виена... денско и ноќно патување со попатни одмори и царински формалности.

### 2 ден (сабота – 27.04.2019): ПРАГА

Пристигнување во Прага во пладневните часови... разглед на градот со стручен водич... стариот дворец – Храдчани, катедралата на Св. Вито со капелата на Св. Венцеслав и гробниците на Чешките кралеви, старата кралска палата, базиликата на Св. Ѓорѓи и Златната улица, чиј изглед е неизменет од XVI век. Премин преку Влтава на Карловиот мост, обиколка на старата кула на мостот и споменикот на Карло IV... Староградскиот плоштад со надалеку прочуениот астрономски саат Орлој... Сместување во хотел. Слободно време за одмор. Во вечерните часови, можност за прошетка низ центарот на златната Прага. **Ноќевање.**

### 3 ден (недела – 28.04.2019): ПРАГА – КАРЛОВИ ВАРИ

**Појадок.** После појадокот поаѓање за излет во Карлови Вари. Карлови Вари е најпосетениот спа-центар во Чешка, разглед на бањското место со стручен локален водич, прошетка покрај Неоренесансните колони, паркови и продавници. После пладне враќање за Прага. Слободно време за одмор. Во вечерните часови слободно време за уживање во ноќниот живот во Прага или можност за организирана вечера или организирана посета на дискотека. **Ноќевање.**

### 4 ден (понеделник – 29.04.2019): ПРАГА – ДРЕЗДЕН

**Појадок.** После појадокот поаѓање за посета на Дрезден, градот кој воодушевува со својот саксонски стил и германска автентичност, но и е популарен како најпознат шопинг центар во источниот дел Германија. Разглед на градот со стручен локален

водич, операта Земпер, Палатата Цвингер, Богородичната црква, делот од некогашниот градски ѕид, Августскиот мост, најпознатата улица и шеталиште Брухл. Слободно време за шопинг, индивидуални прошетки и дегустација на локални специјалитети. Во доцните попладневни часови враќање во Прага. **Ноќевање.**

### **5 ден (вторник – 30.04.2019): ПРАГА – ВИЕНА**

**Појадок.** По појадокот одјавување од хотелот. Поаѓање за Македонија со попатна посета на Виена. Пристигнување во Виена после пладне. Поршетка во централниот дел на градот, плоштадот Марија Терезија, Грабен, Картнер, Катедралата Св. Стефан, Мариахилферштрасе... Продолжување на патувањето за Македонија во ноќните часови. Ноќно и денско возење со попатни паузи и царински формалности.

### **6 ден (среда – 01.05.2019): БИТОЛА**

Пристигнување во Битола во попладневните часови.

### **Цена на аранжманот: 9.940,00 денари**

Доплата за еднокреветна соба: 30% од износот на аранжманот

### **Цената на аранжманот вклучува:**

- Автобуски превоз на горенаведената релација
- 3 ноќевања со појадок во хотел со 3\* во Прага
- Разглед на Прага со стручен локален водич
- Посета на Виена
- Организација, водство и реализација на аранжманот

### **Цената на аранжманот не вклучува:**

- Посета на Карлови Вари и разглед со стручен водич – 25€ по лице
- Посета на Дрезден и разглед со стручен водич – 30€ по лице
- Патничкото осигурување

**Напомена:** За реализација на овој аранжман потребен е **минимум од 40 патници**, во спротивно, крајниот рок за известување околу евентуален отказ на аранжманот е најкасно 5 дена пред датумот на поаѓање. Организаторот на патувањето го задржува правото за измена на редоследот на поедини содржини во програмата.

**Со оваа програма важат Општите услови на т.а. ТЕО ТРАВЕЛ и СКТМ**